



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 6 јули 2001
Скопје

Број 51

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1022.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО СРЕДСТВО

1. Со оваа одлука без надомест се отстапува музички инструмент-англиски рог со кој располага Министерството за одбрана-Воен оркестар на Армијата на Република Македонија на Македонски народен театар-опера Скопје.

2. Примопредавањето на материјалното средство од точка 1 на оваа одлука ќе го изврши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3859/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1023.

Врз основа на член 4, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99), член 86, став 2 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧАКАЛ "БЕТОН" А.Д. СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО С. ОГЃАНЦИ, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. На Друштвото за градежништво "БЕТОН" АД - Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина песок и чакал на локалитетот во с. Огњанци, во атарот на општина Петровец, со следните координати:

Точка	Координата X	Координата Y
T-1	4 642 175,00	7 549 350,00
T-2	4 641 500,00	7 549 500,00
T-3	4 641 375,00	7 548 800,00
T-4	4 641 500,00	7 548 850,00
T-5	4 641 750,00	7 548 500,00
T-6	4 641 930,00	7 548 300,00
T-7	4 642 125,00	7 548 500,00
T-8	4 641 750,00	7 548 550,00
T-9	4 641 800,00	7 548 850,00

Површината на просторот од став 1 на овој член изнесува $P=0,6 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Догово-

рот за концесијата, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3933/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1024.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост ("Службен весник на СРМ" бр. 36/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 62/92), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

1. Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 1/2000, 51/2000 и 112/2000) во членот 4 зборовите: "30 јуни 2001 година" се заменуваат со зборовите: "31 декември 2001 година".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3816/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1025.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со точка 8 од Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од економската помош од странство на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 19/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАЦИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАЊСКА ПОМОШ

Член 1

Средствата што се обезбедуваат во Компензационите фондови од странска помош (во натамошниот текст: Фондови) Комисијата за менаџмент со Компензациони-

те фондови (во натамошниот текст: Комисија) ќе ги доделува во форма на кредит на правни лица според условите и критериумите утврдени со оваа одлука.

Член 2

Средствата од фондовите ќе се користат за давање долгорочни и краткорочни кредити за поддршка на мали и средни претпријатија од областа на стопанството.

Член 3

Пласирањето на средствата од фондовите ќе се врши преку објавување на јавен повик во средствата за јавно информирање.

Член 4

Јавниот повик го објавува Министерството за финансии до кого се поднесуваат и барањата за одобрување на кредит од фондовите. Барањата се проследуваат до ресорните министерства за подготвување на предлог.

За одобрување на кредитот одлучува Комисијата, по прибавен предлог од ресорните министерства.

Член 5

При одобрувањето на кредит од фондовите Комисијата ќе ги поддржува програмите/барањата кои исполнуваат најмалку четири од следните критериуми од кои првите два задолжително:

- позитивни финансиски резултати во последната година;
- да нема достасани неизмирени обврски кон државата (даноци, придонеси и други давачки, како и разни позајмици и други обврски врз комерцијална основа);
- поголема искористеност на домашните ресурси;
- зголемување на извозот или супституција на увоз;
- вработување на нови лица или ангажирање на лица кои се прогласени за технолошки вишок;
- вложување во нови бизниси;
- заштита и унапредување на животната средина.

Член 6

Средствата од Фондот ќе се одобруваат под следните услови:

1. Долгорочни кредити:
 - грејс период од една година сметано од денот на првата исплата на одобрените средства, за кој период се плаќа камата;
 - рок на враќање 20 еднакви тримесечни рати; и
 - редовна камата од 3% годишно.
2. Краткорочни кредити:
 - грејс период од три месеци сметано од денот на првата исплата на одобрените средства, за кој период се плаќа камата;
 - рок на враќање 3 еднакви тримесечни рати; и
 - редовна камата од 3% годишно.

Висината на средствата кои ќе се одобруваат за учество во финансирањето на инвестиционите проекти може да изнесува до 50% од пресметковната вредност на проектот.

Задолжувањето на корисникот и пресметувањето на каматата ќе се врши во ЕВРА, а плаќањето на доспеаните обврски ќе се врши во денарска противвредност според средниот курс на ЕВРО во Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврските во утврдените рокови, на стасаните, а неизмирени обврски се пресметува и наплаќа затезна камата сметано од првиот ден на стасувањето до денот на наплатата во висина на затезната камата пропишана со Закон.

Член 7

Правото на користење на кредит од Фондот може да се оствари врз основа на поднесено барање до Министерството за финансии на Образец 1 кој е составен дел на оваа одлука.

Кон барањето подносителот е должен да достави:

- инвестициона програма;
- барање за одобрување на краткорочен кредит со образложение; и
- докази за критериумите утврдени во член 5 од оваа одлука.

Ненавремените и нецелосни барања нема да се земат на разгледување.

За одлуката сврзана со поднесеното барање подносителот ќе биде известен во рок од 60 дена од денот на завршувањето на јавниот повик.

Член 8

Врз основа на одлуката за одобрени средства од Фондот, корисникот склучува Договор со Министерството за финансии, при што корисникот е должен да ја приложи следната документација:

- решение од уписот во Трговскиот регистар;
- хипотека на недвижен имот од прв ред најмалку во висина од 2:1 во однос на износот на одобриениот долгорочен кредит и засметаната камата или банкарска гаранција;
- банкарска гаранција во висина на одобриениот краткорочен кредит и засметаната камата; и
- други инструменти за обезбедување на кредитот кои ќе бидат прецизирани со Договорот.

Член 9

Средствата од Фондот ќе се префрлуваат по барање на корисникот врз основа на доставена исплатна документација (фактура, ситуација и друго) на добавувачот или извршителот на работите.

Член 10

Доколку се констатира дека средствата од кредитот се ненаменски искористени, корисникот е должен да го врати кредитот заедно со пресметаната камата (редовна и затезна) во рок од 15 дена од денот на констатирањето на неправилноста во користењето на средствата.

Член 11

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/95).

За кредитите кои се одобрени согласно Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензациониот фонд од странска помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/95) ќе се применуваат одредбите од истата.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-3881/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ

1. Кредитобарател:

(Име на фирмата)

2. Адреса на фирмата

(Улица, број, телефон/факс, E-mail)

3. Краток опис на проектот/барањето:

4. Стопанска дејност на која и припаѓа:

5. Форми на вложување (со заокружување):

- 5.1. Вложување во нов бизнис.
- 5.2. Вложување во почетна фаза од некој бизнис (до 3 години од основањето).
- 5.3. Вложување во отстранување на тесни грла, реконструкција и модернизација.

6. Асортиман на производи кои ќе се реализираат со проектот:

7. Вкупен број на работници кои ќе се вработат: _____

- Број на лица претходно прогласени за технолошки вишок што ќе бидат вработени: _____

- Ново вработени лица регистрирани во Бирото за вработување: _____

8. Вкупно планирани вложувања (во денари): _____

- Сопствени средства: _____

- Други извори: _____

9. Износ на бараниот кредит (во денари) _____

10. Планирани рокови:

- Почеток на градба: _____

- Завршување на градбата: _____

11. Бонитет на фирмата - извештај од деловна банка односно ЗПП (во прилог):

12. Процент на зголемување на извозот: _____

13. Извештај од УЈП за редовност во плаќање на даноци (во прилог).

Кредитобарател:

(место и дата)

1026.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за транспорт и врски и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

9029

Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично; покажувачи на брзината и тахометри, освен оние што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; стробоскопи:

9029 10

-Бројачи на обртите, бројачи на производството, таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и слично:

9029 10 90 00

--Друго
а) Компјутеризи-

12 парчиња

рани бројачи на возила во распоредна состојба

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3851/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1027.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:

8703 22

--Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см³ до 1500 см³:

8703 22 90 00

---Употребувани
а) Патничко моторно возило Golf 2 со број на пасија WVWZ-ZZ19ZGW480909

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3847/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1028.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	--Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см3 до 1500 см3:	
	8703 22 90 00	---Употребувани а) Патничко моторно возило СТР-ROEN AX, со број на шасија VF7ZAZZ0008ZA9 247	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3846/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1029.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.06.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	--Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см3 до 1500 см3:	
	8703 22 90 00	---Употребувани а) Патничко моторно возило OPEL KADET 1,2 SC со број на шасија WOL000033G5056 455	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3848/1
28 јуни 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1030.

Врз основа на член 76 став 3 и член 77 став 4 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01 и 50/01), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА

Член 1

Со ова упатство се уредува начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход на личните примања.

Член 2

Под лични примања согласно членот 14 и 14-а од Законот за персоналниот данок на доход (во натамошниот текст: Законот), се сметаат сите приходи што ќе ги оствари обврзникот по основ на работен однос, како и приходите по договор за привремено или повремено вршење на услуги на органите на државната управа, на домашните и странските правни лица, како и на домашните и странските физички лица кои вршат самостојна дејност, ако со Законот не се изземени од оданочување и тоа:

1) плати и други дополнителни примања по основа на работен однос, освен примањата што се изземени од оданочување според член 6 на Законот;

2) пензиите;

3) примањата на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва;

4) примањата на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции;

5) надоместоци на професионални спортисти;

6) надоместок за време на боледување;

7) надоместок за време на отсуство од работа;

8) надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на работени лица во соодветните институции или друштва;

9) надоместок на членовите на Македонската академија на науките и уметностите;

10) плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос заснован во земјата;

11) секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.

Како лични примања во смисла на став 1 на овој член се сметаат и други примања, кои наместо во пари се даваат во вид на бонови, парични потврди, акции, стоки, или во некој друг облик кој има парична вредност.

Член 3

Аконтациите на данокот за примањата од член 2 од ова упатство ги пресметува и уплатува исплатувачот на личните примања, за секој обврзник и за секој поединечно исплатен износ.

Член 4

Основа за пресметување на аконтациите на персоналниот данок на личните примања од член 2 точка 1), 2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, претставува остварената бруто плата, бруто износот на дополнителното примање по основ на работен однос или остварената бруто пензија, намалена за придонесите утврдени со членот 10 точка 1 и 2 од Законот и со членот 7 од ова упатство и намалена за личното ослободување утврдено во месечен износ согласно член 15-а, став 3 од Законот.

Основа за пресметување на аконтациите на персоналниот данок на примањата од членот 2 точка 3), 4), 8), 9) и 11) на ова упатство претставува остварениот бруто износ на личното примање.

Пресметувањето на аконтациите на данокот се врши кога на утврдена месечна даночна основа од став 1 и 2 на овој член ќе се применат стапките од членот 15-а, од Законот и тоа:

на месечна даночна основа	стапка
до 30.000 денари	15%
над 30.000 денари	4.500 денари + 18% на делот од доходот над 30.000 денари

Член 5

Ако аконтациите на персоналниот данок се пресметуваат на нето износ на платата што се исплатува, или на друг вид лично примање од член 2 точка 1), 2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, пресметувањето на данокот се врши така што нето износот се намалува за личното ослободување утврдено во месечен износ согласно член 15-а, став 3 од Законот и на утврдена основа се применуваат пропишаните стапки на следниот начин:

на месечна даночна основа	стапка
до 25.500 денари [30.000 * (100-15):100=25.500]	15 (основата *15: 85)
над 25.500 денари	4.500 денари + (делот од доходот над 25.500 д. * 18 :82)

За пресметување на аконтациите на нето личните примања утврдени во членот 2 точка 3), 4), 8), 9) и 11) на ова упатство пресметковните стапки од ставот 1 на овој член се применуваат без да се врши намалување за личното ослободување од членот 15-а, став 3 од Законот.

Член 6

Ако при аконтативното пресметување на данокот на платите категоријата бруто плата се утврдува пресметковно од нето платата, таа претставува збир на нето плата и пресметаниот персонален данок утврден согласно членот 5 од ова упатство, помножен со 100 и поделен со 68 (100 -збирот на стапките на принесените на платите).

Член 7

Кога исплатата на платата се врши два или повеќе пати во текот на месецот, односно за месецот, исплатувачот на секоја поединечна исплата пресметува аконтација на данокот по стапка од 15%, односно пресметковно множи со 15, а дели со 85, (ако пресметувањето го врши од нето платата), без да врши намалување на даночната основа за износот на личното ослободување.

Со последната аконтација за месецот исплатувачот изготвува конечна пресметка на данокот на збирот на сите исплати согласно начините за пресметување на данокот утврдени со ова упатство, со примена на пропишаните стапки.

Вкупната даночна обврска исплатувачот ја утврдува како разлика на пресметаниот данок со конечната пресметка и платениот данок за секоја претходно извршена поединечна исплата за месецот.

Член 8

Ако обврзникот остварува месечна плата во дело кај повеќе исплатувачи, даночното олеснување утврдено со членот 15-а, став 3 за периодот помал од месецот го утврдува со множење на бројот на деновите за кои се пресметува платата со износот на олеснувањето поделено со бројот на работните денови во месецот.

Вкупното даночно олеснување што го искористил во месецот не може да биде поголемо од износот утврден со членот 15-а, став 3 од Законот.

Член 9

Даночните обврзници кои оствариле плата или друг вид лично примање непосредно од странство, сами го пресметуваат данокот согласно Законот и ова упатство и во рок од 8 дена од денот на приемот го уплатуваат на соодветна сметка.

Даночните обврзници вработени во дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави и во меѓународни организации, претставништва или кај претставници или службеници на такви претставништва кои уживаат дипломатски имунитет на територијата на Република Македонија, во рок од 8 дена од денот на приемот на приходот, го пресметуваат и уплатуваат данокот согласно Законот и ова упатство, само ако тој данок не го утврдил и не го уплатил исплатувачот.

Исплатувачите-странските друштва и организации кои не уживаат дипломатски имунитет во Република Македонија согласно член 96 став 2 од Законот и ова упатство, при исплатата на примањата на вработените лица (резиденти и нерезиденти) на територијата на Република Македонија, го пресметуваат данокот и го уплатуваат во рок од 8 дена од денот на исплатата.

Данокот на платата и на другите лични примања остварени во странска валута се пресметува во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка остварен на денот на приемот на средствата.

Член 10

Годишниот извештај за бруто остварените приходи пропишан со членот 77 став 2 од Законот, се поднесува на Образец ПДД -ГИ, кој е составен дел на ова упатство.

Член 11

Месечната пресметка на исплатувачот на плати за бруто пресметаните плати, за вкупниот број на вработени лица кај исплатувачот, утврден со членот 77 став 3 од Законот, се поднесува до органот за јавни приходи најдоцна до 8 во месецот, за претходниот месец на Образец- ПДД-МП, кој е составен дел на ова упатство.

Исплатувачот кој врши доплата на плати за месеците за кои веќе поднел образец ПДД-МП, на органот за јавни приходи му доставува корегирани образец за месецот, најдоцна до 8 во месецот кој следува по месецот во кој е извршена доплата.

Член 12

При збирна уплата на данокот и придонесите исплатувачот во инструментот за плаќање на данокот или придонесот на платата го наведува: месецот за кој се врши исплата на плата, масата на нето платата што се исплатува и бројот на вработените за кои се однесува плаќањето.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок од доход на личните примања ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/01).

Член 14

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" .

Бр. 08-13079/1
06 јули 2001 година
Скопје


Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

ПДД-МП



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Пополнува Управата за јавни приходи

Месечна пресметка на исплатувачот на плати - за пресметаниот персонален данок и придонеси на плати -

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

- Во рубриците со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекинатата линија.
пр.
- Во рубриците со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).
пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:
- Во рубриците со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.
пр.
- Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте
во оваа рубрика!

Упатство за пополнување

Напомена: Согласно со членот 77 став 3 од Законот за персоналниот данок на доход, исплатувачот на личните примања (платите) е должен на органот за јавни приходи, најдоцна до 8 во месецот за претходниот месец да му достави пополнет образец ПДД-МП, за вкупно пресметаните плати што има обврска да ги исплати на вработените.

Во табела 2, Класификација на пресметката, на реден број 2.2, со ознака X прв пат за месецот, исплатувачите означуваат дека доставуваат податоци за пресметаните плати прв пат, а со ознаката X Исправка за месецот, означуваат дека вршат исправка на пресметаните плати за кои веќе еднаш доставиле образец ПДД-МП.

На реден број 2.3, со ознака X се означува дали податоците се однесуваат за инвалидни лица, или за вработените кои не се инвалидни лица. Исплатувачите во заштитните друштва регистрирани за вработување на инвалидни лица, како и исплатувачите кои имаат вработено инвалидни пополнуваат два посебни образца ПДД-МП за месецот, еден за вработените инвалидни лица и еден за вработените кои не се инвалидни лица.

Во табела 3, Пресметка, на реден број 3.1, се внесува вкупниот износ на пресметаните (заработени) бруто плати кои претставуваат збир на придонесите (од ред. бр. 3.5), пресметаниот персонален данок (на ред. бр.

3.11) и пресметаната нето плата за исплата (од ред. бр. 3.12);

На редните броеви 3.6-3.11 се внесува износот на даночната основа на која е пресметан данокот и износот на пресметаниот данок, според прописаните стапки;

На реден број 3.12 се внесуваат вкупниот износ на нето платата што исплатувачот има обврска да ја исплати на вработените лица за месецот;

На редните броеви 3.16-3.20 се внесуваат износите на пресметаните придонеси како доплата, утврдени со прописите за најниската основа на која можат да се пресметуваат придонесите на платите, како и другите доплати утврдени за посебни категории обврзници;

На редните броеви 3.21 - 3.25 се внесуваат придонесите што ги плаќа работодавецот, кои се утврдени со посебни закони, а за кои бруто платата утврдена на ниво на исплатувач служи како основа за нивното пресметување;

На реден број 3.26 се внесува вкупниот број на работници за кои се пресметува плата за месецот;

На реден број 3.27 се внесува бројот на работниците вработени кај исплатувачот кои примиле надомест на плата на товар на Фондот за здравствено осигурување;

На реден број 3.28 се впишува коефициентот на сложеност на трудот утврден за месецот кај исплатувачот.

1 Податоци за исплатувачот

1.1 Единствен даночен број 1.2 Назив на исплатувачот

1.3 Адресни податоци

улица | број
поштенски број | населено место
телефон / | телефакс /

2 Класификација на пресметката

2.1 Месец и година за која се поднесува пресметката

2.2 Пресметката се поднесува

- прв пат за месецот - исправка за месецот

2.3 За исплатувачите регистрирани како заштитни друштва за вработување на инвалиди и за исплатувачи кои имаат вработено инвалидни лица:

- пресметката се однесува на платите на вработените инвалидни лица - пресметката се однесува на платите на вработените кои не се инвалидни лица

2.4 Според утврденото право за исплата согласно Законот за исплата на плати:

- највисок износ на плати - најнизок износ на плати

ПДД-МП

3 Пресметка

Износ во денари

3. 1. Пресметани бруто плати (5+11+12)	<input type="text"/>
3. 2. Придонес за пензиско и нвалидско осигурување, по стапка 21,2%	<input type="text"/>
3. 3. Придонес за здравствено осигурување, по стапка 9,2%	<input type="text"/>
3. 4. Придонес за вработување, по стапка 1,6%	<input type="text"/>
3. 5. Вкупно пресметани придонеси (2+3+4)	<input type="text"/>
3. 6. Вкупна даночна основа за персоналниот данок на доход (7+9)	<input type="text"/>
3. 7. Даночна основа за примена на стапката од 15%	<input type="text"/>
3. 8. Пресметан данок по стапка 15%	<input type="text"/>
3. 9. Даночна основа за примена на стапката од 18%	<input type="text"/>
3.10. Пресметан данок по стапка 18%	<input type="text"/>
3.11. Вкупно пресметан персонален данок на плати (8+10)	<input type="text"/>
3.12. Нето плати за исплата [1- (5+11)]	<input type="text"/>
3.13. Лично ослободување - вкупно	<input type="text"/>
3.14. Број на работници кои не користеле лично ослободување	<input type="text"/>
3.15. Број на работници чија нето плата е пониска од даночното ослободување	<input type="text"/>
3.16. Доплата на придонеси - вкупно (17+18+19+20)	<input type="text"/>
3.17. Доплата на ПИО до 65% од месечната просечна плата по работник во Република Македонија, објавена за тековниот месец	<input type="text"/>
3.18. Придонес за ПИО за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење	<input type="text"/>
3.19. Доплата на придонес за здравствено осигурување до најниската основа (најниска плата помножена со коефициентот на сложеност кај работодавецот и бројот на вработените)	<input type="text"/>
3.20. Доплата на придонес за вработување до 65% од месечната просечна плата по работник во Република Македонија, објавена за тековниот месец	<input type="text"/>
3.21. Вкупен износ на други придонеси чија основа е бруто платата-вкупно (22+23+24+25)	<input type="text"/>
3.22. Дополнителен придонес за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и за професионално заболување по стапка од 0,5%	<input type="text"/>
3.23. Придонес за водостопанство по стапка од 0,2%	<input type="text"/>
3.24. Придонес за комора на _____	<input type="text"/>
3.25. Придонес за комора на Република Македонија по стапка од 0,12%	<input type="text"/>
3.26. Вкупен број на работници за кои се пресметува плата	<input type="text"/>
3.27. Број на работници кои примиле надомест на плата на товар на Фондот за здравствено осигурување	<input type="text"/>
3.28. Коефициент на сложеност на трудот кај работодавецот	<input type="text"/>

Поднесено

Во
 на ден
 Потпис на исплатувачот

м.п.

*Задолжително
 појитишете го
 Извештајот и
 сиваеите ваши
 печат!*

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден
 под број
 Забелешка
 Потпис на овластеното лице

 Обработено на ден
 Потпис на обработувачот

м.п.

*Пополнува
 Управата за
 јавни приходи*

ПДД-ГИ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Поимолува Управа за јавни приходи

Годишен извештај на исплатувачот на приходи

- за бруто остварените приходи, платениот данок
и придонеси и вкупно исплатените нето приходи -

Објаснување

Врз основа на член 77 од Законот за персоналниот данок на доход, исплатувачите кои вршат исплата на приходи на физички лица по следните основи:

- лични примања
- приходи од авторски права и права од индустриска сопственост
- приходи од капитал
- приходи од имот и имотни права и
- добивки од игри на среќа
- други приходи

за кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка, должни се до Управата за јавни приходи да достават **Годишен извештај** за бруто остварените приходи на обврзниците, за пресметаниот и платениот данок и придонесите и вкупно исплатените нето приходи по сите основи во текот на календарската година.

Годишниот извештај се поднесува најдоцна до 15-ти февруари наредната година, до Управата за јавни приходи, според седиштето на исплатувачот.

Пред да го пополните **Годишниот извештај**, прочитајте го **Упатството за пополнување** кое е негов составен дел.

НАПОМЕНА: Доколку можете компјутерски да ги подготвите податочните барања во делови 4 од извештајот, прочитајте го "Упатство за компјутерска подготовка на Годишниот извештај на исплатувачот", во кое детално е објаснета содржината и формата на датумските со барањите податоци. Подготвените датумски снимете ги на магнетен медиум и поднесете ги заедно со Годишниот извештај, поимолувајќи заклучно со дел 3 - "Сумарни податоци за исплатите".

Општи правила за пополнување

При пополнување на **Пријавата** следете ги следните општи правила:

1. Во рубриците со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекинатата линија.
пр.
- 1a. Во рубриците со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).
пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:
2. Во рубриците со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.
пр.
3. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте
во оваа рубрика!

1 Податоци за исплатувачот

- 1.1 Единствен даночен број
- 1.2 Назив на исплатувачот
- 1.3 Адресни податоци

улица	број
поштенски број	населено место
телефон	телефакс

2 Класификација на извештајот

- 2.1 Година за која се поднесува извештајот
- 2.2 Начин на поднесување на извештајот
 - на хартија
 - на магнетен медиум (дискета, лента и сл.)

ПДД-ГИ

3 Сумарни податоци за исплатите

Вид на исплата	Број на обврзници по видови на исплата (2)	Вкупен износ на бруто приходи/примања (денари) (3)	Вкупен износ на одбитоци (денари) (4)	Вкупен износ на даночно олеснување (денари) (5)	Вкупен износ на платен персонален данок (денари) (6)	Вкупен износ на исплатени нето приходи/примања (денари) (7)
3.1 Плати, надоместости и дополнителни примања од редовен работен однос на кои се платени придонеси						
3.2 Пензии						
3.3 Дополнителни примања и надоместости од работен однос на кои не се платени придонеси						
3.4 Примања на членови на организациите на управување и надзор на трговските друштва						
3.5 Примања на функционери, пратеници и советници						
3.6 Надоместости за работа на судии, поротници, вешти лица и стечајни управници кои немаат својство на вработени лица кај исплатувачот						
3.7 Надоместости на членови на МАНУ						
3.8 Лични примања по договор за повремено или привремено вршење на услуги						
3.9 Приходи од имот (закупнини на движен и недвижен имот)						
3.10 Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост						
3.11 Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај исплатувачот						
3.12 Приходи од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност и орочени штедни и други депозити						
3.13 Добивки на игри на среќа и други наградни игри						
3.14 Други видови приходи платени по одбивка						

ПДД-ГИ

Поднесено

Во

на ден

Потпис на исплатувачот

д	д	м	м	г	г

м.п.

Задолжително
потпишете го
Извештајот и
ставете ваши
печат!

Упатство за пополнување

1 Податоци за исплатувачот

- 1.1 **Единствен даночен број**
Впишете го Единствениот даночен број на исплатувачот. | пр. 3007594501873
- 1.2 **Назив на исплатувачот**
Впишете го називот/фирмата на исплатувачот. | пр. Лотарија на Македонија
- 1.3 **Адресни податоци**
Наведете ја полната адреса на исплатувачот (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи по потреба ќе може да се обрати за дополнителни информации и појаснувања за податоците во Годишниот извештај. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот. | пр. ул. Даме Груев бр. 22
91000 Скопје
091/ 122-033

2 Класификација на извештајот

- 2.1 **Година за која се поднесува извештајот**
Внесете ги последните две цифри од годината за која се поднесува извештајот, т.е. изминатата календарска година. | пр. ако извештајот го поднесувате во 1999 година, внесете 1998
- 2.2 **Начин на поднесување на извештајот**
Означете само едно од полињата со во зависност од начинот на кој го поднесувате извештајот.
- a) **на хартија**
Означете го ова поле доколку извештајот го поднесувате на образецот ГИ - дел 4 - "Податоци за исплатите на обврзниците". Означете вака: хартија
 магнетен медиум
- b) **на магнетен медиум (дискета, лента)**
Означете го ова поле доколку извештајот го поднесувате на магнетен медиум (дискета, лента и сл.). Означете вака: хартија
 магнетен медиум

3 Сумарни податоци за исплатите

- Внесете ги сумарните податоци за сите исплати и сите обврзници по секој од видовите на исплатата што сите ги извршиле во текот на изминатата година. За видовите по кои не сите вршеле исплати во тој период впишајте "0" во колоната (2) - Број на обврзници по видови на исплатата, а во колоните (3) - (7) не впишувајте ништо.*
- (2) **Број на обврзници по видови на исплата**
Внесете го бројот на лица на кои сте им извршиле исплата по наведениот основ.
- (3) **Вкупен износ на бруто приходи**
Наведете го збирот на сите извршени исплати во бруто износ во кој се содржани елементите од реден број 4, 6 и 7.
- (4) **Вкупен износ на одбитоци**
Внесете го збирот на сите платени придонеси, јавни давачки и трошоци што не влегуваат во основата за оданочување, и тоа:
- за исплатите од видот 3.1 и 3.2 - износот на платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и придонесот за вработување, како и платениот придонес за доброволно пензиско и инвалидско осигурување;
- (5) **Вкупен износ на даночно олеснување**
Внесете го збирниот износ на даночното олеснување што е искористено во текот на годината при аконтативното оданочување за наведениот вид на исплата.
- (6) **Вкупен износ на исплатени нето приходи**
Внесете го збирниот износ на платените аконтации на персоналниот данок од доход во текот на годината за наведениот вид на исплата.

4 Податоци за исплатите на обврзниците

- За секој различен вид на исплатата приложете посебен преглед на податоците за исплатите на обврзниците (на пр. ако сите вршеле исплати на илации, по основ на договор за иловремено или иривремено вршење на услуги и на приходи од илации, приложете 3 прегледи).*
- На секој индивидуален лист од прегледот на податоците за исплатите означете го редниот број и вкупниот број на листови што ги приложувате (на пр. ако приложувате 6 листови, означете ги со 1/6, 2/6... до 6/6)*
- Ако на едно исто лице сите извршиле исплати од исти вид повеќе пати во текот на годината (на пр. плати), впишајте го збирниот податок од сите исплати од тој вид извршени во тој период (на пр. збирот на сите 12 плати).*
- 4.1 **Вид на исплата**
Означете само едно од полињата со во зависност од видот на исплатите што се извршени на лицата наведени во извештајот. | пр. Ако извештајот се однесува на лица на кои се исплатувани камати, означете вака: Исплата на камати
- 4.2 **Исплати на обврзниците**
Внесете ги податоците за сите лица на кои во текот на изминатата година сте извршиле исплата по видот означен во точката 4.1 - Вид на исплата.
- (1) **Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на обврзникот**
Впишете го 13-то цифрениот Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на лицето на кое е извршена исплатата. | пр. 2904963455012
- (2) **Име и презиме на обврзникот**
Впишете го името и презимето на лицето на кое е извршена исплатата. | пр. Милан Петрушевски
- Доколку не расплатите со податоци за ЕМБГ на лице, наведете го илацијово име и/или меситиот на живеење.* | пр. Ана Наум Костовска, Охрид
- (3)-(7) Пополнете ги податоците за секое лице на начин објаснет во делот 3.

Поднесено

Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Годишниот извештај. Исто така, задолжително потпишете го извештајот и ставете печат, со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

ПДД-ГИ

Упатство за компјутерска подготовка на Годишниот извештај на исплатувачот

Доколку годишниот извештај за извршените исплати и пресметан и уплатен персонален данок на доход го доставувате на магнетен медиум, податоците задолжително треба да бидат во ASCII формат и организирани на следниот начин:

Структура на слогот на header датотеката (GI_SUMAR.TXT):

- Единствен даночен број на исплатувачот C(13)+<CR>
 - Скратен назив на исплатувачот C(60)+<CR>
 - Година за која се однесува извештајот C(4) +<CR>
 - Сумарни податоци за исплатите од ист вид C(57)+<CR>
- (слогот се повторува онолку пати колку што има различни видови на исплати)
- шифра на вид на исплата C(2)
 - број на обврзници за соодветниот тип на исплата C(5)
 - вкупен износ на бруто примања C(10)
 - вкупен износ на одбитоци C(10)
 - вкупен износ на даночно олеснување C(10)
 - вкупен износ на платен персонален данок C(10)
 - вкупен износ на исплатени нето примања C(10)

НАПОМЕНА: Износите, по заокружување, се запишуваат без децимални места. Шифрата на видот на исплата и сите износи се запишуваат со водечки нули.

Структура на слогот на податочната датотека (GI_POED.TXT):

- Шифра на вид на исплата C(2)
- ЕМБГ на обврзникот C(13)
- Име и презиме на обврзникот C(40)
- Износ на бруто примања C(7)
- Износ на одбитоци C(7)
- Износ на даночно олеснување C(7)
- Износ на платен персонален данок C(7)
- Износ на исплатени нето примања C(7)+<CR>

Секој слог е со вкупна должина од 90 карактери. Износите, по заокружување, се запишуваат без децимални места. Шифрата на видот на исплата и сите износи се запишуваат со водечки нули.

Шифри на видови на исплати:

Вид на исплата	Шифра
Плати, надоместоци и дополнителни примања од работен однос на кои се платени придонеси	01
Пензии	02
Дополнителни примања и други надоместоци од работен однос на кои не се платени придонеси	03
Примања на членови на органите на управување и надзор на трговските друштва	04
Примања на функционери, пратеници и советници	05
Надоместоци за работа на судии, поротници, вешти лица и стечајни управници	06
Надоместоци на членови на МАНУ	07
Лични примања по договор за повремено или привремено вршење на услуги	08
Приходи од имот (закупнина на движен и недвижен имот)	09
Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост	10
Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај исплатувачот	11
Приходи од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност и орочени штедни и други депозити	12
Добивки на игри на среќа и други наградни игри	13
Други видови приходи платени по одбивка	14

Типови на магнетни медиуми:

- 3,5" floppy disk
- 8mm/120m/4/8GB DAT

Типови на пакување:

- WINZIP32
- PKZIP
- ARJ

Појолзува
Управата за
живи приходи

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

под број

--	--	--	--	--	--	--	--

м.п.

Забелешка

Потпис на овластеното лице

--

Обработено на ден

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

Потпис на обработувачот

--

1031.

Врз основа на член 10, 11 и 19, став 3 точка 3 и член 63 точка 9 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 05.07.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ, ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА
ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ЗА
ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА
ЛИКВИДНОСТ

1. Во Одлуката за пресметување, издвојување, и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 24/2000, 41/2001 и 43/2001) се врши следнава измена:

Точка 8 се менува и гласи:

"Доколку банката не го обезбеди просекот на задолжителна резерва согласно точките 3 и 4 од оваа одлука или користи задолжителна резерва над 60%, без оглед на тоа дали го одржува просечното ниво на задолжителна резерва, спрема истата се преземаат мерки од Одлуката за мерките и постапката за преземање мерки спрема банки во услови на привремена или трајна неликвидност ("Службен весник на РМ" бр. 17/98 и бр. 51/01).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О. бр. 02-15/177-2001
5 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1032.

Врз основа на член 20, 49 и 65 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и бр. 37/98) и член 42 од Законот за банките ("Сл. весник на РМ" бр. 63/2000), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 05.07.2001, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА
ЗА МЕРКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕЗЕМА-
ЊЕ МЕРКИ СПРЕМА БАНКИ ВО УСЛОВИ НА
ПРИВРЕМЕНА ИЛИ ТРАЈНА НЕЛИКВИДНОСТ

1. Во Одлуката за мерките и постапката за преземање мерки спрема банки во услови на привремена или трајна неликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 17/98), се вршат следните измени и дополнувања:

"а) Во точка 2, став 1, алинеја 4, после зборот "резерва", се додаваат зборовите: "односно користи средства на задолжителна резерва над дозволеният процент од точка 7 од Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 62/95, 9/96, 53/96, 65/96, 26/97, 21/99, 24/2000, 41/2001, 43/2001 и 51/01)".

б) Во точка 2, став 1, се додава алинеја 7, која гласи:

"- по завршување на финалната обработка на налозите за плаќање на крајот од денот, банката искаже негативно салдо на жиро-сметката".

в) Точка 3 се менува и гласи:

"Доколку банката е привремено неликвидна гувернерот може спрема таа банка да преземе мерки, согласно Законот за Народна банка на Република Македонија и Законот за банките".

г) Точка 4, се брише.

д) Во точка 5, став 1, алинеја 3 се менува и гласи:

"- без прекин подолго од 3 дена, односно со прекин подолго од 5 дена во текот на последните 30 дена, искажува негативно салдо на жиро-сметката по завршување на финалната обработка на налозите за плаќање на крајот на денот".

ѓ) Во точка 6, став 1 зборовите: "може да изрече", се заменуваат со зборот "изрекува".

е) Во точка 6, став 2, се додава алинеја 6, која гласи:

"Гувернерот ќе овласти лице од Народна банка на Република Македонија да го контролира спроведувањето на мерките изречени врз основа на точка 6 од оваа одлука".

ж) Точка 7 се менува и гласи:

"Врз основа на Одлуката за прогласување на банка за неликвидна, најдоцна во рок од 8 дена од нејзиното донесување, се испитуваат условите и се воведува предсанациона, санациона, ликвидациона или стечајна постапка кај банката".

з) Точка 8 се менува и гласи:

"Одлуката за прогласување на неликвидност на банка се доставува до банката и до органите определени со прописите".

с) Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Се задолжува Дирекцијата за правни, организационо кадрови и публикациски работи да изготви пречистен текст на Одлуката за мерките и постапката за преземање мерки спрема банка во услови на привремена или трајна неликвидност ("Сл. весник на РМ" бр. 17/98 и 51/01).

О. бр. 02-15/178-2001
5 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1033.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 30/93, 40/96 и 54/2000) и член 65 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" - пречистен текст бр. 29/96 и 37/98), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 05.07.2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ
И УСЛОВИТЕ НА КУПО-ПРОДАЖБА НА ДЕВИЗИ
МЕЃУ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за начинот и условите на купо-продажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 30/93, 38/93, 58/93, 22/94, 40/94, 52/94, 67/94, 65/96, 17/98 и 77/00) се вршат следните измени:

"а) во членот 5 зборовите: "најмногу до 90 дена" се заменуваат со зборовите: "во рок определен со одлука на Народна банка на Република Македонија".

б) во членот 7 став 3 зборовите: "до 180 дена" се заменуваат со зборовите: "во рок определен со одлука на Народна банка на Република Македонија".

в) во членот 8 точка 2 зборовите: "90 дена" се заменуваат со зборовите: "рокот определен со одлука на Народна банка на Република Македонија".

2. Оваа одлука влегува во сила 8 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/179-2001
5 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1034.

Врз основа на член 90 став 4 од Законот за девизно работење ("Сл. весник на РМ" бр. 30/93, 54/00 и 49/01) и чл. 65 став 1 точка 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 29/96 - пречистен текст и 37/98), Советот на Народната банка на Република Македонија, на 05.07.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДРЖЕЊЕ НА ДЕВИЗИ ВО ДЕПОЗИТ**

1. Домашните лица, девизите кои ги остваруваат од извоз на стоки и услуги, можат да ги држат во депозит кај овластените банки за работа со странство најмногу 30 дена сметано од денот на наплатата на извозот.

2. Затекнатите девизни депозити од извоз на стоки и услуги, чиј рок на доспевање истекува 30-тиот ден од денот на влегување во сила на оваа одлука, домашните лица можат да ги држат во депозит кај овластените банки најдолго 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Затекнатите девизни депозити од извоз на стоки и услуги, чиј рок на доспевање истекува пред 30-тиот ден од денот на влегување во сила на оваа одлука, домашните лица можат да ги држат во депозит кај овластените банки најдолго до денот на истекувањето на нивниот оригинално утврден рок на доспевање.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

О. бр. 02-15/1802001
5 јули 2001 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителите Нуиши Ајрула и Нуиши Нуиш двајцата од с.Грчец, Скопје, против тужениот Али Метуш од с. Сарај, Скопје, со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот или да постави свој полномошник кој ќе го застапува. Во спротивно, судот согласно одредбите на ЗПП ќе му постави времен застапник од редот на адвокатите во Скопје кој ќе го застапува тужениот Али Метуш, се додека тужениот или негов полномошник не се јават во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, VIII. П.бр. 1840/00. (16922)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд е поднесена тужба за долг по тужба на тужителот Република Македонија - Министерство за одбрана против тужениот Ангеле Спасовски со поранешна адреса "Кратовска" бр. 15, Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 68.500,00 денари.

Од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-346 од 12.06.2001 година на тужениот Спасовски Ангеле му е поставен привремен стартел адвокат Ристовски Мирче, ул."Питу Гули" бр. 55, Скопје, кој ќе се грижи за заштитата на неговите интереси во текот на постапката.

Се повикува тужениот да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, судот ќе ја продолжи постапката, а неговите интереси ќе ги штити привремениот стартел до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII. П.бр. 71/01.

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

Пред Основниот суд во Берово се води спор за надомест на штета, по тужбата на тужителот Феми Сулејманов од Берово, против тужените Туше Демировски и Кајмета Демировска и двајцата од Берово.

Второтужената Кајмета Демировска од Берово е со непозната адреса во Австрија.

Се повикува тужената Кајмета Демировска да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот или да назначи свој полномошник.

Доколку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник на тужената ќе и биде поставен привремен застапник, од редот на стручните соработници на овој суд, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П.бр. 175/00. (17289)

Пред Основниот суд во Берово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Махмуд А Мехмедов од с.Црник, против тужената Тања Мехмедова со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужената Тања Мехмедова родена Павлова во Дупница, НР Бугарија, да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или да назначи свој полномошник.

До колку во истиот рок не се јави или не одреди свој полномошник, на тужената ќе и биде поставен привремен застапник, од редот на стручните соработници при овој суд, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Берово, П.бр. 178/01. (17290)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за исполнување на договор по тужба на тужителот Усеини Шеип од с.Долна Бањица, против тужените Аксу Шазо Шукру од с.Долна Бањица и други. Вредност неопределена.

На тужениот Аксу Шазо Шукру од с.Долна Бањица, со непозната адреса на живеалиште и престојувајќи во странство му се поставува привремен застапник лицето Славковска Светлана адвокат од Гостивар која ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 2/01. (16599)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар заведена е парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Борис Вапски од Дебар против тужената Благоица Вапска од Радовиш, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да достави своја адреса или назначи свој полномошник што ќе ја застапува. Во спротивно, ќе и биде поставен законски застапник, кој ќе ги штити нејзините интереси до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 47/01. (17053)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Се повикува лицето Џепоовски (Ројлевски) Вангел од с.Езерени, Ресен со последно место на живеење Уругвај - Јужна Америка, како и секој друг што знае за него или за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, неговата смрт ќе се докаже по постапката што следува.

Од Основниот суд во Ресен, ВПП.бр. 19/01. (16604)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужба на тужителот Етеми Имерзеди од Тетово, против Берзати Азби и други. Вредност на спорот 100.000,00 денари. Се повикуваат тужените Муртезани Адемов Фар, Муртезани Адем Нијази и Несими Е.Адем сите со непозната адреса во Турција.

Се повикуваат тужените да во рок од 30 дена се јават во Основниот суд во Тетово или да одредат полномошник. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе им постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 488/01. (17287)

Пред Основниот суд во Тетово е поведена постапка за физичка делба на недвижен имот по предлог на Џемил Арифиди од Тетово, против Амди Ахметовиќ од Тетово сега со непозната адреса во Турција.

Се повикува противникот Амди Несим Ахметовиќ да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку центарот за социјална работа Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, ВПС.бр. 42/01. (17288)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост, по тужба на тужителот Коцевски Коце од с. Туденце, против тужената Миланка Милошевска од с.Туденце, а сега со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужената е со непозната адреса да се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник, а по протекот на истиот рок на истата ќе и биде поставен привремен старател преку ЦСР Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 486/01. (17291)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред Основниот суд во Штип заведен е спор за развод на брак по тужба на тужителката Билјана Стовберг од Штип, против Марсел Стовберг од Германија со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот и да постави свој полномошник. Доколку тужениот во одредениот период не се јави и не постави свој полномошник судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува до окончување во постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр. 370/01. (17207)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 413/2001, од 25.04.2001 година, ја запиша во трговскиот регистар поделбата на Друштвото за производство, трговија и услуги Мендо Најденовски "ГРАДИНАР-ЛОЗА" увоз-извоз Битола ДОО "Железничка" бб, Битола.

Запишување на план за поделба на ДОО Градинар-Лоза-Битола.

Горенаведеното друштво се дели на следните друштва:

- Друштво за производство, трговија и услуги "Огнен-Пром" ДООЕЛ Битола, ул. "Железничка" бб. Основачки влог: 13.400 ДЕМ. Основач: Огненовски Јосиф;

- Друштво за производство, трговија и услуги "Градинар-Промет" ДООЕЛ Битола, ул. "Железничка" бб. Основачки влог: 13.400 ДЕМ, Мендо Најденовски;

- Друштво за производство, трговија и услуги БиГо-Пром" Битола ДООЕЛ, ул. "Железничка" бб. Основачки влог: 13.400 ДЕМ. Основач: Велика Станоевска.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 413/2001. (13157)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6841/2000 од 24.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 02035793-8-01-000, го запиша во тргов-

скиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ 5 ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Ило Антески Смок" бр. 9.

Дејности: 05.02, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.44/1, 52.44/2, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.36, 51.37, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 51.57, 51.64, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 74.84, 65.12/3, 52.44/3, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 01.25, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт, консигнациони и комисиони работи, транспорт на стоки во меѓународен патен сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет е Атанасоска Ана-управител без ограничување. Основач: Атанасоска Анто.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6841/2001. (10200)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 873/2001 од 02.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040123?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за инженеринг, проектирање и услуги ИНТЕР ПРО-ТЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Беровска" бр. 4/2-15, Скопје.

Основач: Стоевски Драган од Скопје. Управител: Стојчевски Борче, без ограничување.

Дејности: 51.21, 52.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 18.21, 18.22, 18.24, 45.21/1, 45.21/2, 45.31, 45.33, 45.34, 72.10, 72.20, 73.10/1, 73.10/2, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет и меѓународен транспорт на стоки.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 873/2001. (10201)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4629/2000 од 28.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02036298?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги АМИ експорт-импорт Никола ДООЕЛ Богданци, ул. "Маршал Тито" бр. 107.

Основач: Гогов Никола од Богданци. Изјава за основање: ТДР 01/1/00 од 15.06.2000 година. Управител: Гогов Никола, без ограничување.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.81, 15.93, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.57, 51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21,

63.40, 71.31, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски физички и правни лица, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со соседните земји (Бугарија, Грција, Албанија и Србија).

Неограничени овластувања, целосна одговорност. Застапување: Гогов Никола. Овластен потписник: Гогов Никола.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4629/2000. (10202)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1440/2001 од 29.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040690?3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за курсеви по ликовна уметност УРДАРЕВСКА ДОО Скопје, ул. "Пиринска" бр. 33, Скопје.

Назив на фирма: Друштво за курсеви по ликовна уметност УРДАРЕВСКА ДОО Скопје, ул. "Пиринска" бр. 33, Скопје. Основачи: Јадранка Урдарева-Антова од Скопје, ул. "Кленоец" бр. 37 и Венцислав Војдановски од Скопје, ул. "Вич" бр. 16/16.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.31, 22.32, 22.33, 26.21, 51.13, 51.15, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.2042, 74.2043, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 80.42, 92.11, 92.12, 92.31, 92.31/1. Работи во надворешнотрговскиот работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, реекспорт, туристички и угостителски услуги во странство, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Јадранка Урдарева-Антова-управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1440/2001. (10203)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1013/2001 од 30.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040263?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Трговското друштво за информатиски инженеринг, компјутерска обука, софтвер, хардвер, трговија на големо и мало и услуги НЕТВОРК КОМПЈУТЕРС Билјана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Маџари" бр. 30/1-3, Скопје.

Назив на друштвото: Трговско друштво за информатиски инженеринг, компјутерска обука, софтвер, хардвер, трговија на големо и мало и услуги НЕТВОРК КОМПЈУТЕРС Билјана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Содружник на друштвото е лицето Билјана Силковска-Стојановиќ од Скопје, ул. "Маџари" бр. 30/1-3. Седиштето на друштвото се наоѓа во Скопје, ул. "Маџари" бр. 30/1-3.

Друштвото во внатрешнотрговскиот промет ќе ги обавува следните дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53,

51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 51.42/2, 63.40, 63.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.40, 55.51, 55.52, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 72.20, 72.30, 72.10, 72.40, 72.50, 72.60, 65.12/3, 92.34, 52.44, 51.42, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 80.42. Дејностите што друштвото ќе ги обавува во надворешнотрговскиот промет се следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на градежни работи во странство, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет спрема трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет друштвото ќе го застапува и претставува управителот на истото, лицето Билјана Силковска-Стојановиќ од Скопје и тоа без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1013/2001. (10204)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1481/2001 од 04.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040731?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за маркетинг, производство, трговија и услуги ЕЗОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 18-a/1-15.

Основање на ДООЕЛ. Основач: Стојан Вујичиќ од Скопје.

Дејности: 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.40, 74.81, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.34, 93.05. Во НТП: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, консигнација, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

За управител е именуван Стојан Вујичиќ од Скопје со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1481/2001. (10205)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1293/2001 од 05.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040543?8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТЕРБЕТ ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Анкарска" бр. 29а, Скопје.

Дејности: 01.12/1, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.52, 21.23, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.43, 45.44, 50.10, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.13, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62,

52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.34, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународен транспорт на стоки и услуги, застапување на странски фирми, консигнациони работи, комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства. Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува и претставува лицето Тектеридис Василиос-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1293/2001. (10206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1397/2001 од 02.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 020406477-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ТОБИ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ул. "Првомајска" бр. 7/9, Скопје.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за градежништво, трговија и услуги ТОБИ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ул. "Првомајска" бр. 7/9, Скопје. Единствен содружник на друштвото е Ивановски Ангел од Скопје, ул. "Првомајска" бр. 7/9. Седиштето на ТД е во Скопје, ул. "Првомајска" бр. 7/9.

Дејности на ТД се: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, туристички и угостителски услуги, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, изведување на градежни и инвестициони работи во странство, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител и застапник на ТД во надворешниот промет е Ивановски Ангел-управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1397/2001. (10207)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1291/2001 од 30.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020405417-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет, проектирање и искористување на шуми ХАБИТУС ДООЕЛ Скопје, бул. "12-та Македонска бригада" бр. 54-б, Скопје.

Со изјава од 02.03.2001 година основано е друштво како ДООЕЛ од единствениот содружник Анета Гуровска, ул. "Лазар Димитров" бр. 1/24. Фирмата на

друштвото гласи: Друштво за производство, промет, проектирање и искористување на шуми ХАБИТУС ДООЕЛ Скопје, бул. "12-та Македонска бригада" бр. 54-б, Скопје. Основната главница на друштвото изнесува 5.300 дем или 164.300,00 денари. Управител на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Ранковиќ Валентин-без ограничување во овластувањата.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, без ограничување во овластувањата. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Дејности: 01.11/1, 01.12/1, 01.30, 02.01, 02.02, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 24.17, 25.22, 25.24, 26.12, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 45.21, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.15, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.21/1, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.40, 92.61, 92.62, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од странство на консигнација, агенциски услуги, приредување на меѓународни саеми, кулување на стоки во странство и продажба на истите во странство, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1291/2001. (10208)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1335/2001 од 02.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 020405857-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЕТАРСАН Душко ДООЕЛ Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2-36.

Основач на друштвото е: Душко Алексоски од Скопје, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15/2-36, со основачки влог од 5.200 дем.

Дејности во внатрешниот промет се: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 05.02, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98, 24.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.63, 26.64, 33.20, 37.10, 37.20, 45.33, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 55.11, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 64.12, 70.11, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во меѓународниот промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Душко Алексоски-уп

равител со неограничени овластувања. Петар Алексо-ски-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1335/2001. (10209)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 118/2001 од 05.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 1-70018-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина МЕДИКА-ВИЗБЕГОВО Скопје, с. Визбегово.

Основач: Малиновски Андон од Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 6-1/22, основачот едновременно е и директор без ограничување.

Во правниот промет Приватната здравствена организација настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Дејност: 85.12-медицинска пракса.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 118/2001. (10210)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10371/98 од 15.01.99 година, на регистарска влошка бр. 020085107-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Авто такси РИВА ТП Ангелче Киро Тодоровски ул. "Модест Мусогорски" бр. 25-2-3, Скопје.

Насловот е: Авто такси РИВА ТП Ангелче Киро Тодоровски ул. "Модест Мусогорски" бр. 25-2-3, Скопје.

Дејност: 60.22-такси превоз.

За своите обврски во правниот промет со трети лица одговара ТП лично со целиот свој имот. Во вршењето на дејноста спрема трети лица ТП истапува во свое име и за сметка на фирмата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10371/98. (10211)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1030/2001 од 16.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020402807-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ОМЕГА-ФГ Горан ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Поточка" бр. 6.

Основач: Фимиќ Горан од Тетово. Управител: Фимиќ Горан без ограничување.

Дејности: 15.81/1, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.22, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет и меѓународен транспорт на стоки.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1030/2001. (10212)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1413/2001 од 02.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 020406637-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за земјоделство и промет ЕКОФАРМ ДОО с. Кшање, Куманово, с. Кшање, Куманово.

Назив: Друштво за земјоделство и промет ЕКОФАРМ ДОО с. Кшање, Куманово. Седиште: с. Кшање, Куманово.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 15.11,

15.13, 15.51, 51.11, 51.14, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.21, 52.22, 52.27, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За сторените обврски друштвото одговара со сиот свој имот. Светлана Теновик-управител на друштвото со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1413/2001. (10213)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7064/2000 од 28.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020382827-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за промет, производство и услуги ИМПЕРИЈАЛ-3 З ДОО экспорт-импорт Скопје, бул. "Октомвриска револуција" бр. 1/4-7.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.14, 29.23, 29.24, 29.71, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.65, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45, 45.50, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, шпедиција, реекспорт, кон-сигнација, претставување, посредување.

Содружници се: Звонимир Великов од Скопје и Зоран Јанчевски од Скопје. Во правниот промет со трети лица ИМПЕРИЈАЛ-3 З ДОО Скопје, настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот. Лица за застапување во внатрешниот и надворешниот промет се Звонимир Великов и Зоран Јанчевски-управители без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7064/2000. (10214)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1390/2001 од 30.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020406407-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ГИСАК-1 ДООЕЛ Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 44/3, Скопје.

Содружник-основач: Јулија Николовска од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 44/3.

Дејности: 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 21.22, 24.51, 24.52, 50.20, 51.12, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.47, 51.52, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.40, 65.12/3, 70.31, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограѓанин промет со соседните земји, реекспорт, увоз и извоз на стоки и услуги, посредување и застапување на странски правни и физички лица.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јулија Николовска-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1390/2001. (10215)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 484/2001 од 19.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020397347-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Кети Трпе Зафирска ТП КИМ 3 трговија на мало Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 226.

Основач е Кети Трпе Зафирска од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 226.

Дејности: 52.12-друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, 52.41-трговија на мало со текстил, 52.42-трговија на мало со облека, 52.43-трговија на мало со обувки и предмети од кожа, 52.48-друга трговија на мало со специјализирани продавници.

Одговорност: Кети Трпе Зафирска одговара лично со целиот свој имот. Овластено лице на ТП КИМ 3 трговија на мало е Кети Трпе Зафирска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 484/2001. (10216)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1249/2001 од 02.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 020404997-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ФАБЕР-РДВ ДОО увоз-извоз с. Бразда, Чучер, Сандево, ул. "10" бр. 34.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.72, 28.75, 34.30, 37.10, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 63.21, 63.30, 74.40, 74.83, 74.12, 74.14, 63.40, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнациона продажба, шпедиција, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, туристички услуги.

Содружници: Милошевски Владимир од Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83, Трпкова Ружица од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 26/17 и Дарко Милошевски од Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 83. Управител: Милошевски Владимир, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1249/2001. (10217)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 542/2001 од 28.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020397927-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги СИХАНА ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, ул. "Младен Симоноски" бр. 10.

Дејности: 05.02, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.44/1, 52.44/2, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 41.43, 51.24, 51.25, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.36, 51.37, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.52, 51.57, 51.64, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 74.84, 65.12/3, 52.44/3, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, 15.11, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, реекспорт, консигнациони и комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските

сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет е Фејзули Џеват-управител без ограничување. Основач: Фејзули Џеват.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 542/2001. (10218)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1296/2001 од 17.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020405467-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото со ограничена одговорност како ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги ТСД-ИМПЕКС Моме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Јурумлери, ул. "503" бр. 15.

Друштвото е основано од лицето Савовски Моме од с. Јурумлери, Скопје, со изјава од 19.12.19998 година.

Дејности на друштвото се: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.11, 74.84, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 15.51, 15.52, 01.21, 01.25, 01.30, 51.51, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 65.12/3, 45.32, 45.34, 45.41, 45.43, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Савовски Моме-управител на друштвото без ограничување како во внатрешниот така и во надворешниот промет. Друштвото истапува во правниот промет во свое име и за своја сметка и одговара со целокупниот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1296/2001. (10219)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5297/2000 од 13.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 020364797-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЈАГЕР ТРАНС ДОО увоз-извоз ул. "Бошко Цветкоски" бр. 3, Гостивар.

Глишо Ристевски од Скопје, ул. "Франц Розман" бр. 6-А и Јулијана Ристевска од Скопје, ул. "Франц Розман" бр. 6-А.

Дејности: 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 29.21, 29.40, 29.51, 29.52, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.21/1, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување во прометот, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Јулијана Ристевска-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5297/2000. (10220)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1073/2001 од 29.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040323?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги АРСАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 36/19.

Основач: Арсовски Јован од Куманово, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 36/19.

Дејности: 21.21, 21.23, 21.25, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.31, 72.30, 72.60, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, компензациони работи, посредување, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, привремен увоз и извоз, закуп-лизинг, застапување на странски лица, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, туристички работи со странство, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во патен сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Управител на друштвото е Арсовски Јован без ограничување во овластувањата во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1073/2001. (10221)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 329/2001 од 28.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02039579?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД-ДООЕЛ на Друштвото за услуги и трговија МИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "18" бр. 11, с. Радишани, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Сузана Крениќ-управител без ограничување. Основач, единствен содружник е Сузана Крениќ од с. Радишани, Скопје, ул. "18" бр. 11.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 329/2001. (10222)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7000/2000 од 29.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02038276?-6-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар Трговецот поединец бутик М и М Миле Димовски ТП Гевгелија, ул. "Ристо Чавдаров" бр. 25, Гевгелија.

Се запишува во трговскиот регистар под назив: Трговец поединец бутик М и М Миле Димовски ТП Гевгелија, ул. "Ристо Чавдаров" бр. 25, Гевгелија. Основач на ТП е Миле Димовски.

Ке ги обавува следните дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени со трети лица одговара со свој имот и средства. Миле Димовски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7000/2000. (10223)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 446/2001 од 30.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02039696?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ЗОРИ Гордана ДООЕЛ увоз-извоз с. Прешево, скопско.

Основач: Милчевска Гордана од Скопје. Назив на друштвото: Друштво за угостителство, трговија и услуги ЗОРИ Гордана ДООЕЛ увоз-извоз с. Прешево, скопско.

Дејности: 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. За управител на друштвото се именува лицето Милчевска Гордана-управител без ограничување. Милчевска Гордана се именува и за лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 446/2001. (10224)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4097/2000 од 03.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02036291?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги МАЦ ЕКСПРЕС Марјан ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Ратко Минев" бр. 35.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.47, 51.56, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.48, 74.12, 63.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.30, 15.85, 15.51, 15.89, 15.98/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 25.12, 25.13, 74.84. Во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешнотрговски промет со прехранбени производи, надворешнотрговски промет со непрехранбени производи, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, изведување на инвестициони работи во странство.

Управител и основач: Марјан Станковски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4097/2000. (10225)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1033/2001 од 02.04.2001 година, на регистар-

ска влошка бр. 02040283?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги АВ-ТО-МАЛИ Душан ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Б. Миладинови" бр. 264.

Основач: Душан Симовски од Тетово. Управител: Душан Симовски без ограничување.

Дејности: 15.32, 15.91/1, 21.23, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.22, 51.31, 51.34, 51.37, 51.38, 51.39, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.26, 52.27, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.21, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1033/2001. (10226)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6578/2000 од 13.11.2000 година, на регистарска влошка бр. 02035446?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и производство ЈАДРАН-2001 ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 164.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за трговија, услуги и производство ЈАДРАН-2001 ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 164. Единствен содружник на ТД е Димитриев Глигор од Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 164. Седиштето на ТД е во Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 164.

Дејности: 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.81, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.40, 26.52, 26.82/1, 31.20, 31.62, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 70.30, 70.31, 74.12, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.84, 92.33, 93.05, 65.12/3, 55.11, 55.12, 55.13, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

ТД во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТД одговара со сите свои средства. Управител на ТД е Димитриев Глигор, без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6578/2000. (10227)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1361/2001 од 02.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040611?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БАЈО ДООЕЛ експорт-импорт с. Палатица, Желино. Основач е Џафери Бајрамаљи од с. Палатица, Желино.

Дејности: 15.81/1, 15.86, 50.30/1, 51.15, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,

52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Џафери Бајрамаљи-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1361/2001. (10228)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1334/2001 од 27.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040584?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ-БИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Партизански пат" бр. 45, с. Драчево.

Основач: Драги Петрушевски од Скопје, ул. "Партизански пат" бр. 61, Драчево.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.32, 15.61, 15.71, 15.94, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44, 55.40, 60.22, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Застапување: Борислав Петрушевски-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1334/2001. (10229)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1406/2001 од 2.04.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040656?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и инженеринг МАНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Дебарца" бр. 56, Скопје.

Основач: Илија Јаковски од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" ул. 4/3-27.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.30/3, 50.40/3, 51.12, 51.13, 51.15, 51.19, 51.33, 51.38, 51.39, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, изведување на инвестициони работи во странство, застапување на странски фирми, реекспорт, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, консалтинг услуги, инженеринг услуги, малограничен промет со СР Југославија, Албанија, Грција и Бугарија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Илија Јаковски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1406/2001. (10230)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1268/2001 од 28.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040518?-3-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги БОТОБИ ДОО Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 21/3-14.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 36.12, 36.13, 35.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 74.20/2, 72.60, 74.40, 74.83, 80.42, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04 и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување, комисионо и консигнационо работење, инвестициони работи, изведување градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Содружници на друштвото се Марјан Бибовски и Тони Анголек од Скопје.

Управител без ограничување е Боре Андовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1268/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1270/2001 од 23.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040520?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги НАША РАБОТА ДООЕЛ, Скопје, ул. "Трифун Бузев" 4/4-10.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 22.21, 22.22, 36.12, 36.13, 35.14, 36.22, 36.50, 36.61, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 74.20/2, 72.60, 74.40, 74.83, 80.42, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04 и надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување, комисионо и консигнационо работење, инвестициони работи, изведување градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Единствен содружник на друштвото е Дејан Кир Цветковиќ од Скопје.

Управител без ограничување е Дејан Цветковиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1270/2001.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1207/2001 од 30.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 02040457?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Колонијал ДИКА-КОМ ТП Сабедин Насир Редепи с. Пршовце, општина Теарце.

Основач: Сабедин Насир Редепи, од с. Пршовце, општина Теарце.

Фирма: Колонијал ДИКА-КОМ ТП Сабедин Насир Редепи с. Пршовце, општина Теарце.

Седиште: с. Пршовце, општина Теарце.

Управител: За управител на ТП се одредува лицето Сабедин Насир Редепи, од с. Пршовце.

Дејности: 52.11 трговија на мало, претежно со храна, пилалаци и тутун; 52.62 трговија на мало со стоки на тезга и пазари, 52.63 друга трговија на мало со стоки во продавници.

Овластување: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските ќе одговара со целиот свој личен имот.

Одговорност: Трговецот поединец за обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара лично со својот цел имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1207/2001.

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 264/2001 од 13.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008680?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и трговија БУЈОМИНГ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Страшо Пинџур" бр. 25, Штип.

Основач и единствен содружник на друштвото е Јовица Стефановски од Штип.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.23, 21.24, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 25.24, 26.11, 26.12, 26.13/1, 26.13/2, 26.15, 26.22, 26.23, 26.26, 26.30, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.30, 31.40, 31.62, 32.10, 32.20, 34.10, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 92.33, 92.34, 92.72, 74.40, 80.42, 74.81, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји, комисиона и консигнациона продажба на стоки.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител и застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува лицето Јовица Стефановски од Штип, без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 264/2001.

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 246/2001 од 9.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008662?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ФЕЈШН ДООЕЛ, Штип.

Друштво за производство, трговија и услуги ФЕЈШН ДООЕЛ, Штип, ул. "Панче Карагозов" 5/18, Штип.

Единствен содружник: Габриела Мајхошева од Штип.

Влог: 166.400,00 денари основни средства или 5.200,00 дем.

Управител: Јелица Мајхошева од Штип, ул. "Панче Карагозов" 5/18, Штип.

Управител со неограничени овластувања.

Дејности: 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.64, 52.11, 52.12, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 15.98/1, 15.98/2, 15.32, 17.30, 17.40, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 60.22, 21.22, 21.23, 51.42/1, 51.42/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија, застапување, претставување, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 246/2001. (10264)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 30/2001 од 14.03.2001 година, на регистарска влошка бр. 03008446?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Неоплан ДОО за превоз, услуги и трговија Кочани, ул. "22 Октомври" б.б.

Основач: Вуле Марковиќ и Славе Марковиќ и двајцата од Кочани.

Дејности: Туристички работи со странство: давање угостителски услуги на странски лица: сместување, исхрана и друго, вршење туристичко-агенциски услуги со странство: организирање туристички патувања и излети во странство, давање услуги при туристички патувања и излети во странство на домашни лица и организирање посети на културни, стопански, спортски и други природни во странство, изнајмување на моторни возила и пловила за потребите на меѓународниот туристички промет, изнајмување туристички и други локалитети за потребите на меѓународниот туристички промет, вршење сообраќајни услуги во меѓународниот туристички промет: снабдување на домашни и странски превозни средства со гориво, мазиво, резервни делови, индустриска и друга стока, како и снабдување на нивните екипажи и патници со индустриска и друга стока, доколку тие превозни средства вршат сообраќај на странски релации, вршење меѓународни активности на други посредници во сообраќајот.

Посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет: склучување договори за купување на стоки во странство заради продажба во странство, склучување договори за застапување на странски лица во Република Македонија, склучување договори за продажба на странска стока од консигнационите складишта (освен за продажба на тутун, алкохолни пијалаци и кафе), склучување договори за одржување на увезена опрема и трајни добра за лична потрошувачка, вршење други услуги во посредувањето и застапувањето во надворешнотрговскиот промет.

Вршење други работи во надворешнотрговскиот промет неспоменати на друго место.

Вршење стопанска дејност во странство: вршење производни дејности во странство, долгорочна производна кооперација со странски лица, вршење други трговски дејности во странство, вршење други услужни дејности во странство.

Вршење компензациони работи со странски лица.

Вршење малограничен промет.

Вршење реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Вуле Марковиќ со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 30/2001. (10265)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 66/2001 од 12.06.01 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, производствени услуги и трговија "БЕМА-ТРАНС" П.О. Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 9/13, Скопје, со жиро сметка 40100-601-179161.

За ликвидатор се определува лицето Драган Велчковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16184)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 78/2001 од 7.03.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Браварско-Вагарска задруга "ВАГАР" ПО увоз-извоз Скопје, ул. "Индустриска зона Југ" бб. Скопје, со жиро сметка 40100-601-5701.

За ликвидатор се определува лицето Стојановски Васа од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 46/2-5 тл: 444-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 58/2001 од 22.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "...ДИМА." ДОО експорт-импорт Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 12/1-24, Скопје, со жиро сметка 40100-601-102392.

За ликвидатор се определува лицето Шиковски Коле од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 12/1-24.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16181)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 185/2001 од 11.05.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "АДРО" експорт-импорт - ДОО - Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 63-12, Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Билјана Јовановска од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 15/18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16182)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л.бр. 854/2000 од 20.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, производство, промет и услуги "ХОПУС" ДОО увоз-извоз Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/43, Скопје, со жиро сметка 40100-601-263015.

За ликвидатор се определува лицето Попов Методи од Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 28/43.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16325)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 1688/2000 од 19.02.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги на големо и мало "МЕРРИОТ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 31, Скопје, со жиро сметка 40100-601-357522.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16356)

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 66/2001 од 6.04.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "СИРМА 93" експорт-импорт ДОО Св. Николе, но истата не се спроведува поради тоа што имотот на должникот што влегува во стечајната маса не е доволен за намиравање на трошоците во постапката.

Стечајната постапка над Претпријатие за производство и трговија "СИРМА 93" експорт-импорт ДОО Св. Николе, се запира.

По правосилноста на решението Претпријатието за производство и трговија "СИРМА 93" експорт-импорт ДОО Св. Николе да се брише.

Ова решение да се објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип. (16326)

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 75/2001 од 14.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над Занаечкиско трговско претпријатие "ЛИМИМПЕКС" с. Драмче, Делчево, но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип. (16327)

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 76/2001 од 14.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка на Трговско угостителско претпријатие на големо и мало увоз-извоз Селан Були, Штип но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип. (16328)

Основниот суд Штип - Штип, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 88/2001 од 19.06.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за

трговија увоз-извоз "АРТ" Штип но поради немање на материјални средства постапката се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Штип.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Штип. (16329)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 991/99 од 11.06.2001 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство, трговија угостителство и услуги на големо и мало "ДЕЈАН" увоз-извоз ЦО - Куманово, со седиште на ул. "Тоде Думба" бр. 103, со жиро сметка 40900-601-2869 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16355)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 888/2000 од 21.06.2001 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатие за трговија и услуги во прометот "ХЕРМЕСИМПЕКС" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Вич" бр. 8/1-22, со жиро сметка 40120-601-189469 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (16357)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава 6/27 (шестдвасетседмнини) идеален дел од земјоделско земјиште-интензивно лозје на КП.3163/3, план 1, скица 4, м.в. "Стари Лозја", класа 2 со површина од 2159 м² во КО Гевгелија за цена од 40.000 ден и 6/27 (шестдвасетседмнини) идеален дел од земјоделско земјиште-интензивно лозје на КП.3163/3, план 1, скица 4, м.в. "Стари Лозја", класа 2 со површина од 2159 м² во КО Гевгелија за цена од 40.000 ден. сопственост на Јованов Гоце од Гевгелија.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (16162)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Демир Капија, Парцела бр. 3751 во место викано "Церот" овоштарник со површина од 445 м² во КО Демир Капија.

Парцела бр. 3752 во место викано "Церот" градина со површина од 4439 м² во КО Демир Капија, сопственост на Шкартова Надежда од Кавадарци, ул. "Ико Костов" бр. 12. Цена на продажба 120.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотар Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (16161)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопственикот Гиноска Драгица, им нуди на продажба 500 м² или 305/900 идеален дел од пасиште 4

класа, м.в. "Бел Камен" од вкупно 1.477 м², устроено на КП 980, план 5, скица 9, запишана во ПЛ 453 за КО Радишани под следните услови: недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 120.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за преносот на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотар Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (15947)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сосопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 5329 нива шеста класа во место викано "Крива Нива" со површина од вкупно 1200 м.кв. КО Кучевиште дека сопственикот на наведената парцела Настевски Јован со стан на ул. "Фрањо Клуз" бр. 8/6, Скопје го продава својот дел од наведената парцела по цена од 100 ден. по еден м.кв.

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (16249)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: - КП.бр. 7566/1 на м.в. "Деребој" нива 3 класа во вкупна површина од 4500 м² видно од скица од теренско мерење Уп.бр. 1003-58/1 од 22.06.2001 год. која произлегува од поседовен лист бр. 2026 на КП Тетово и цела КП бр. 6923/2 на м.в. "Деребој" нива 3 класа во вкупна површина од 3311 м² општини по ПЛ. бр. 2026 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 480.000,00 денари сопственост на Меметали вд. Цевдет Рукије од Тетово ул. "Б.Кидрич" бр. 10.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41 во Тетово. (16323)

Се продава земјоделско земјиште нива во м. в. нива во "Св. Мартинија" 5 класа, лоцирана на Кп. бр. 957 (КО Елшани) со вкупна површина од 680 мкв. за цена од 150,00 ден. по мкв. сопственост на Шопоски Никола од Охрид с. Елшани.

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Сл. весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотар Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители" - 8 (мезанин). (16324)

Се врши размена на земјоделски земјишта:

1. нива, к.п. 5853 план 14, во м.в. "Глог", класа 3, - , во површина од 655 м² заведена во Поседовен лист бр. 1372 за КО Младо Нагоричане на име Трајковски Слободан,

2. нива, к.п. 5848/2 план 12, во м.в. "Река", класа 2, - , во површина од 469 м² заведена во Поседовен лист

бр. 1370 за КО Младо Нагоричане на име Трајковски Љубе. Проценета вредност на секоја од парцелите е 20.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (16330)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 1760 на место викано "Валејца" кл. 7 во површина од 451 мкв, заведена во поседовен лист бр. 287 за К.О. Љубојно, сопственост на продавачот Грковски Алекс Митре од с. Љубојно-Ресен, за цена од 50.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (16331)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Демир Капија, парцела бр. 5175 во место викано "Болницата" нива со површина од 1251 м² во КО Демир Капија. Парцела бр. 5176 во место викано "Болницата" пасиште со површина од 202 м² во КО Демир Капија. Сопственост на Каранфилов Ристо од Демир Капија ул. "Партизанска" бр. 28. Цена на продажба 15.150,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотар Бинов Гело од Неготино ул. "Маршал Тито" бр. 138. (16332)

Се продава недвижен имот во К.О. Г. Коњари, построен на К.П. бр. 1155, план 7, скица 13, место викано "В. Село", култура - нива, класа 4, со површина од 1160 м², по цена од 32.000,00 денари и К.П. бр. 1657/2, план 7, скица 18, викано место "Под Село", култура-ливада, класа 4, по цена од 32.000,00 денари, сопственост на Трајановски Зоран, со живеалиште во Скопје на ул. "Маџари" бр. 14Б, кој имот е евидентиран во П.Л. бр. 338.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Понудите да се достават до нотар Весна Паунова, бул. "Јане Сандански" бр. 7/16, Скопје. (16361)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 661, план 2, на место викано "Буджок", шума петта класа, со вкупна површина од 1939 м², во К.О. Матка, сопственост на Олгица Панчевска од Скопје, според Поседовен лист бр. 381 за К.О. Матка за цена од 90,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотар Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/283 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана на ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

2.1. Леб, бурек, крофни и еклери за гарнизон Скопје.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во висина од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши во присуство на понудувачите, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје со почеток во 10,00 часот, дваесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај на дваесеттиот век се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден. Понудувачите до-

кументацијата ќе ја достават на лице место на денот на јавното отворање

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-14/284 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на производите:

Ребра свински суви, Сланина сува, Колбаси крањски, Колбаси вардарски, Колбаси тиролски, Колбаси шарски, Виршли и Шункарица.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои ја вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверена копија кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,
- економско финансиски бонитет,
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,
- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 5% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за Ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши во присуство на понудувачите, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје со почеток во 11,00 часот дваесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да дваесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето во

сеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите документацијата да ја достават на лице место на денот на јавното отворање.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 26/2001

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката: Хигиенски материјали (по спецификација).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот, односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВО-ЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 поени,
- цена	30 поени,
- начин на плаќање	15 поени,
- рок на испорака	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 19.07.2001 година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Спецификацијата може да се подигне од Пријавницата на МВР.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 27/2001

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката: Метални ормари (по спецификација).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот, односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи):

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВО-ЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет	40 поени,
- цена	30 поени,
- начин на плаќање	15 поени,
- рок на испорака	15 поени.

V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заведен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 19.07.2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Спецификацијата може да се подигне од Пријавницата на МВР.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 7, 42 и 44 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки за Пописот, 2001 година, доставува

**БАРАЊЕ БР. 03/2001 ГОДИНА
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПРЕВОД НА ОБРАСЦИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВОТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2001 ГОДИНА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање на понуди е Државната пописна комисија со седиште во Државниот завод за статистика, Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 4.

1.2. Постапката по ова барање ќе се спроведе во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

2.1. Предмет на набавката е превод на обрасци и инструменти за Пописот, 2001 година, и лектура на преведените обрасци како што следи:

2.1.1. Методологија за спроведување на Пописот 2001 (80 страници):

- на англиски јазик,

2.1.2. Упатство за Попис во странство (38 страници):

- на англиски јазик,

2.1.3. Методологија за постпописното истражување за статистичка контрола на опфатот и квалитетот на податоците од Пописот (15 страници):

- на англиски јазик,

2.1.4. Упатство за реонски инструктор и попишувач (77 страници):

- на албански, турски, ромски, влашки и српски јазик,

2.1.5. Обрасци за спроведување на попишувањето

- на (8 страници) на

- албански, турски, ромски, влашки, српски јазик,

2.1.6. Два памфлета (2x2 страници):

- на англиски јазик и на

- албански, турски, ромски, влашки и српски јазик

2.1.7. Брошура за Пописот 2001 (8 страници):

- на англиски јазик и на - албански, турски, ромски, влашки и српски јазик.

2.2. Преводот (заедно со лектурата) треба да се достави во електронска форма (на дискета), во рок од 10 дена од потпишувањето на договорот со избраниот понудувач.

2.3. Преведувачите задолжително треба:

- преводот на обрасците од точка 2.1.5. да го вршат во просториите на Државниот завод за статистика;

- да присуствуваат при техничката подготовка на материјалите за печатење што тие ги превеле, во просториите на Државниот завод за статистика;

- достават и фонтови за писмото на јазикот на кој го вршеле преводот.

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Тендерска документација:

- Обрасци и инструментите од точка 2.1.1. до 2.1.6. на македонски јазик.

3.2. Во функција на користење при преведувањето и утврдувањето на цената за преводот покрај документацијата од точка 3.1. може да се подигнат и:

- Упатството за реонски инструктор и попишувач примерок од Пописот 94 на англиски, албански, турски, ромски, влашки и српски јазик;

- Обрасците за спроведување на попишувањето - примерок од Пописот 94 на англиски, албански, турски, ромски, влашки и српски јазик;

- Брошура за Пописот, 2001 година - примерок од Пописот 94 на албански, турски, ромски, влашки и српски јазик.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;

- Цена со сите даноци и давачки;

- Рок за извршување на работите;

- Начин на плаќање.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот задолжително треба да ја достави следнава придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста документ за бонитет од носителот на платниот промет;

- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот;

- досегашно искуство во областа на преведувањето и сертификат/документ за преведувач.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Изборот за најповолен понудувач ќе се изврши со следните критериуми:

- Квалитет;

- Висина на цена;

- Рокови и начин на извршување на работите;

- Начин на плаќање.

**7. НАЧИН И РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА ПОНУДАТА:**

7.1. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.3. Краен рок за доставување на понудата е 11.07.2001 година.

7.4. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Државниот завод за статистика со назнака "за Државната пописна комисија" на ул. "Даме Груев" бр. 4, Скопје.

7.5. Понудите кои се поднесени по рокот, како и оние кои не се во согласност со барањето на нарачателот, нема да бидат разгледани.

За секоја дополнителна информација може да се обратите на телефон:

- Телефон за контакт 115-022 локал 243.

Комисија за јавни набавки за Пописот 2001

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-118/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-118/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е опрема за ТС 400/110 KV "Скопје 5" и тоа:

- енергетски трансформатор 300 MVA, преносен однос 400/110 KV,
- примарна опрема за 400 KV и 110 KV,
- опрема (апарати) за електрична заштита, мерење и управување.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на набавката да го додели на еден или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА

2.1. Обемот на набавката е даден во тендер документација која се состои од три (3) комплет пакети (лотови).

2.2. Покана за понуда (letter of invention for bids) заинтересираните понудувачи можат да добијат доколку се јават на следните телефони: 149-165, 149-192, 119-584 или ако се јават на адресата на набавувачот.

2.3. Комплетната тендер документација трите лота заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП "Електростопанство на Македонија", подружница "Електропренос" Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, кат први, соба 6, од 7,30 до 9,30 часот секој работен ден.

2.4. При подигање на проектните задачи понудувачот е должен да достави доказ за уплата од 1.000 дем (или противвредност во МКД или друга конвертибилна валута), уплатени на сметката на набавувачот:

- за уплата во МКД: жиро сметка 40100-601-5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-118/2001, ЕДБ 4030989128346, депонентна банка-Стопанска банка-Скопје;
- за девизна уплата: Stopanska Banka AD Skopje, Republika Makedonija, kej "Dimitar Vlahov" N 4, International Affairs Department Account N Elektrostopanstvo na Makedonija, STOV MK 2X-10.

2.5. Контакт телефони: за технички дел: 149-165, 149-192, 119-584, за комерцијален дел: 149-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на опремата.

3.2. Понудата може да се однесува на целиот обем на набавката (3 лота) или само на еден или два лота (дозволена е делумна понуда, но не и во рамките на еден лот).

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и сите вкупни цени, вкупна вредност по лотови како и се вкупна вредност на понудата, на паритет ЦИП Скопје.

3.4. Сите цени и вредности да бидат фиксни и искажани во ЕУР или во некоја од конвертибилните валути и при тоа да биде даден соодносот на конкретната валута со ЕУР заради евалуација на понудите и заради зачувување на договор кој ќе биде во ЕУР.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот за испорака.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите и пропратната документација се доставуваат на македонски или англиски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки (од професионално репрезентативно тело на индустријата, занаетчиството, трговијата, земјоделството или на професионално здружение на земјата каде се наоѓа седиштето на понудувачот, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција).

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки (за домашни понудувачи).

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки, со важност од минимум 90 дена од денот на отворањето на понудите.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.4.1. Референтна листа за досегашни извршени испораки од ваков вид.

4.5. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ (за домашни понудувачи).

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена на чинење согласно условите од тендерот	50 бода;
5.2. Квалитет (технички карактеристики и одржување)	30 бода;
5.3. Трошоци на резервни делови	10 бода;
5.4. Сервис и снабденост со резервни делови	10 бода.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 01.10.2001 година во 12 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, нова зграда, соба 418, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Pursuant to Article 10 under the Law on Public Goods Procurement (Official Gazette of RM no. 26/98), the Committee of Public Purchase within Elektrostopanstvo na Makedonija (Public Power Company), a state-owned company announces the

**NOTICE
FOR
OPEN BIDDING COMPETITION NO. 01-118/2001**

1. General Conditions

1.1. The Buyer of the Bidding Competition no. 01-118/2001 is JP Elektrostopanstvo na Makedonija with a head office at 11 Oktomvri, 9 St., Skopje, Republic of Macedonia.

1.2. The scope of purchase is equipment for 400/110 kV Skopje 5 sub-station as follows:

- 300 MVA power transformer, transmission ratio 400/110 kV,
- primary equipment for 400 kV and 110 kV,
- electric protection, measurement and controlling equipment

1.3. The Notice is public, open and confidential with right to participation to all local and foreign legal and natural entities.

1.4. The procedure of the Notice shall be implemented by Open Bidding Competition pursuant to the Law on Public Goods Procurement.

1.5. The Buyer reserves the right to award the contract for providing goods to one or more bidders.

2. Scope of Purchase

2.1. The scope of purchase is provided in the bidding documentation which consists of three (3) lots.

2.2. For a Letter of Invitation to bids the prospective bidders may get information at the telephone number ++ 389 2 149 165/ 149 192/ 119 584 or at the Buyer's address below.

2.3. The complete bidding documentation for the three lots the prospective bidders may provide at the address below from 7:30 to 9:30 a.m. every day:

JP Elektrostopanstvo na Makedonija
"Elektroprenos" podruznica
Ul. "11 Oktomvri" 9 Skopje
I kat, soba 6 (Floor I, room no. 6)
Republic of Macedonia

2.4. When getting the TOR, the Bidder is liable to submit an evidence for having paid the amount of DEM 1000 (or equivalent in MKD or another convertible currency) on the Buyer's account:

- the giro account for payments made in MKD: 400100-601-5012 with a note for the Bidding Competition no 01-118/2001;

- for foreign currency payments:

Stopanska Banka A.D. Skopje, Republic of Macedonia
Kej Dimitar Vlahov N 4
International Affairs Department
Account N Elektrostopanstvo na Makedonija, STOB MK 2X-10

2.5. Telephone numbers for contacts related to the technical part of bid : ++389 2 149 165/ 149 192/ 119 584, and for the commercial part ++ 389 2 149 155.

3. Bid's Content

3.1. The Bid shall contain the Bidder's name, address and head office and manufacturer's name.

3.2. The Bid may be submitted covering the entire scope of bid (3 lots) or one or two lots (partial bids are acceptable) but not within one lot.

3.3. The bid shall contain all unit and all total prices, total value of lots including the total Bid's value CIP Skopje.

3.4. All prices and values shall be fixed in EUR or another convertible currency and at the same time the ratio of the currency to EUR for the reason of making bids evaluation and award of contract which shall be in EUR.

4. Submission of Documentation

4.1. The Bidder shall provide a document proving its financial and economic standing pursuant to Article 22 under the Law on Public Goods Procurement.

Local bidders shall submit a document to guarantee its solvency reliability issued by the payment operations institution, whereas foreign bidders shall submit pursuant to Article 22,

paragraph 3 under the Law on Public Goods Procurement, a document (from technical known body of industry, crafts industry, commerce, agriculture or technical association and society in the country the Bidder's head office is located and/or audit report by a foreign auditing company).

4.2. The Bidder shall submit an evidence that neither event specified above apply to it as stated in paragraph 1 of Article 24 under the Law on Public Goods Procurement (local bidders).

4.3. The Bidder shall submit a bank guarantee in the amount of 5% of the total bid's value pursuant to Article 55 under the Law of Goods Procurement, valid 90 days after the date of Bids opening.

4.4. The Bidder shall submit a document for the technical capability, as provided in Article 23 under the Law on Public Goods Procurement: A Reference List of Deliveries made so far of similar type.

4.5. The Bidder shall submit a VAT Resolution (only local bidders)

4.6. The bidder's representatives shall submit a Power of Authorization in writing in case of participating in the Bidding Competition, pursuant to Article 29, paragraph, 2 under the Law on Public Goods Procurement.

4.7. The complete bidding documentation required must be original or certified copies true to original.

5. Criteria for Selecting the Most Satisfactory Bidder (as provided in Article 25 under the Law on Public Goods Procurement)

- | | |
|---|-----------|
| 5.1. Cost estimate under the Bidding conditions | 50 points |
| 5.2. Quality (technical specifications and maintenance) | 30 points |
| 5.3. Spare parts costs | 10 points |
| 5.4. Service and spare parts availability | 10 points |

6. Method and Deadline for Bid's Submission

6.1. Bids are submitted pursuant to Articles 52, 53, and 54 under the Law on Public Goods Procurement.

6.2. Any Bidder may submit only one bid.

6.3. The deadline for bid's submission is no later than the date and hour of public opening.

6.4. Bidders shall submit their bids at the address as following:

JP Elektrostopanstvo na Makedonija
Ul. "11 Oktomvri" 9, Skopje
Republic of Macedonia

6.5. Bids opening shall take place in presence of the authorized bidders at JP Elektrostopanstvo na Makedonija premises, ul. 11 Oktomvri 9, Skopje, new building, room no. 418 at 12:00 a.m. on 1 October 2001.

6.6. Bids which shall not be submitted by the specified deadline and those not produced under the requirements of the Bidding competition including the incomplete bids shall be rejected.

Committee for Public Purchase

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Архитектонскиот факултет во Скопје, објавува

**БАРАЊЕ
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА
И МОНТАЖА НА 8 ОТВОРИ СО ПРОЗОРЦИ
НА ОБЈЕКТОТ НА АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ**

I. ОПШТИ УСЛОВИ

1. Нарачател на барањето за прибирање понуди е Архитектонски факултет, бул. "Партизански Одреди" бр. 24 - Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за изработка и монтирање на прозорци на 8 отвори на објектот.

2.1. Прозорците да бидат од алуминиумски профили, електростатски, фарбани бело со термомост, со рого оков и термо стакло 4+12+4 мм.

- Еден отвор има димензија 5875 x 2000 мм, а во него 16 крила.

- Дебелината на сидовите на алуминиумските профили да не биде потенок од 1,8 мм.
- Да се достави атест дека профилите одговараат на ИСО стандард 9002 и TUV германски стандард.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
2. Понудата треба да содржи цена за изработка и монтирање на прозорците, како и цена за демонирање на постојните дрвени прозорци.
3. Понудата треба да содржи рок за демонирање, изработка и монтирање на прозорците.
4. Понудата треба да содржи податоци за квалитетот на материјалот, начинот на плаќање и гарантен рок.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата се доставува во 1 (еден) оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од одговорното лице на понудувачот.
2. Понудувачот, покрај понудата да достави и модел на прозорецот (агол) или прозорец со мала димензија (по избор).
3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Факултетот.
4. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол, треба да биде назначено "не отворај", а во средината на пликот се испишува адресата на Факултетот. Пликот не смее да содржи ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуѓа", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" со точна адреса на понудувачот.
5. Понудувачот задолжително да ја достави следната придружна документација:
 - фотокопија од регистрацијата на дејноста,
 - документ за бонитет издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржината за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98),
 - изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот.
6. Рок за поднесување на понудата е 7 дена од денот на објавувањето на ова барање во некое од јавните гласила.

IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- Избор на најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:
- висина на цената 500 бода,
 - квалитет на производот 300 бода,
 - рок на испорака 50 бода,
 - начин на плаќање 50 бода,
 - гаранција 50 бода.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои не се предадени во рокот или оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

За дополнителни информации понудувачот може да контактира на тел. 116-367 или 164-974.

Комисија за јавни набавки

ИЗВЕСТИВАЊЕ

Министерството за одбрана на Република Македонија, во врска со Отворениот повик бр. 16-506-114, го дава следното известување:

Отворениот повик бр. 16-506/114 за набавка на телиња од расата "Сименталец" или "Монтафонец", по кој јавното отворање на понудите требаше да се одржи на 04.07.2001 година во 10 часот, во просториите на Министерството за одбрана истиот не е одржан и се преакажува за 11.07.2001 година во 11 часот.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2001 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 2001 година во однос на просечните цени на мало во 2000 година изнесува 5,5%.

Заменик на директорот,
Насер Мамути, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1022. Одлука за отстапување на материјално средство.....	3531
1023. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина песок и чакал "БЕТОН" АД Скопје, на локалитетот во с. Огњанци, општина Петровец..	3531
1024. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	3531
1025. Одлука за условите и критериумите за репламирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош.....	3531
1026. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3533
1027. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3533
1028. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3533
1029. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	3534
1030. Упатство за начинот на пресметување и плаќање на аконтажите на персоналниот данок на доход на личните примања.....	3534
1031. Одлука за изменување на Одлуката за пресметување, издвојување и користење на задолжителна резерва на банките за одржување на нивната дневна ликвидност.....	3544
1032. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за мерките и постапката за преземање мерки спрема банки во услови на привремена или трајна неликвидност.....	3544
1033. Одлука за изменување на Одлуката за начинот и условите на купо-продажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.....	3544
1034. Одлука за држење на девизи во депозит... Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2001 година	3545 3562

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.